

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Службен гласник на Општина Кисела Вода
Излегува по потреба
Рок на рекламации 15 дена
www.kiselavoda.gov.mk

29 Јуни 2018
Скопје
Број 5, година XIII
contact@kiselavoda.gov.mk



Скопје, Јуни, 2018 година



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување Решение за давање согласност за измени и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на ЈДГ „Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје

1. Се објавува Решението за давање согласност за измени и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на ЈДГ „Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје, донесено на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 31 мај 2018 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-5748/1
29.06.2018 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Филип Темелковски с.р.



Врз основа на член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода), „Службен гласник на Град Скопје, бр.8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода, бр.13/06) и член 19 точка 5 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија, бр.23/2013), Советот на Општина Кисела Вода на Десеттата пленарна седница одржана на 31 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на измените и дополнувањата на
Правилникот за систематизација на работните места на
ЈДГ „Весели Цветови, на Општина Кисела Вода во Град Скопје

1. Се дава Согласност на измените и дополнувањата на Правилникот за систематизација на работните места на ЈДГ „Весели Цветови, на Општина Кисела Вода во Град Скопје.

2. Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,„

Број 09-4722/3
31 мај 2018 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Дарио Шимиќ с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување Програма за спроведување на општи мерки
за заштита на населението од заразни болести на подрачјето
на Општина Кисела Вода во 2018 година,
со Акционен План за спроведување на активности од
Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението
од заразни болести на подрачјето на Општина Кисела Вода во 2018 година

1. Се објавува Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Кисела Вода во 2018 година, со Акционен План за спроведување на активности од Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Кисела Вода во 2018 година, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 31 мај 2018 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-5748/2
29.06.2018 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Филип Темелковски с.р.



Врз основа на член 3, 12 и 14 став 2 и 3 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Сл.весник на Р.М. “ бр.66/04, 139/08 и 99/09, 149/14,150/15, 37/16 , член 22 точка 4 и 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр. 5/02), член 16 точка 2 алинеа 1, точка 4 алинеа 3,10,11, точка 8 алинеа 5 од Статут на Општина Кисела Вода(„Службен гласник на Град Скопје” бр.8/05 и „ Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр.13/06, Советот на Општина Кисела Вода на Десеттата пленарна седница одржана на 31 мај 2018 година, донесе

ПРОГРАМА

за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Кисела Вода во 2018 година
со Акционен План за спроведување на активности од
Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението
од заразни болести на подрачјето на Општина Кисела Вода во 2018 година

1. ВОВЕД

Дефиницијата на Светската Здравствена Организација за здравје во нејзиниот устав гласи: “Здравје е состојба на целосна физичка, психичка и социјална благосостојба, а не само отсуство на болест или на телесни недостатоци. Оваа дефиниција го опишува човековото здравје во неговата сеопфатна смисла.

Заразна болест е заболување предизвикано од биолошки агенс (бактерии, вируси, паразити, габи) или нивни токсини кое може на директен или индиректен начин да се пренесе на луѓето. Спречување на појавата, раното откривање, спречувањето на ширењето и сузбивањето на заразните болести и на инфекциите ,е еден од основните приоритети на здравствената заштита на населението.

2. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Спроведувањето на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на населението е пропишано со законската регулатива на:

- 1) Член 3, 12 и 14 - став 2 и 3 од Законот за заштита на населението од заразни болести Сл. Весник на Р.Македонија, бр.66/04. 139/08, 99/09, 149/14, 150/15,37/16)
- 2) Член 16 – став 1(алинеа 1,2,3,4.), член 26-став 1(алинеа 4) од Законот за здравствена заштита („Службен весник на РМ” број 38/92/1. 46/93, 55/95, 17/97 пречистен текст,10/04 и 84/05,
- 3) Член 15 , точка 2, 4 од Законот за градот Скопје (Сл. Весник на Р.Македонија бр. 55/04)
- 4) Член 22 точка 4 и 9 од Законот за локалната самоуправа (Сл. Весник на Р.Македонија бр. 5/02).
- 5) Член 2 (точка 2,4), член 6 од Законот за јавно здравје (Службен весник на РМ, бр.22 од 15.02.2010 година



2.1. Одредби од Законот за заштита на населението од заразни болести со кои се уредени надлежностите на општината се:

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 3.

Органите на државната управа, органите на општините и градот Скопје, здравствените установи и другите правни и физички лица се должни, во рамките на своите надлежности и права и обврски, да соработуваат и да разменуваат информации за спроведувањето на мерките за спречување на појавата, раното откривање, спречување на ширењето и сузбивањето на заразни болести и на инфекциите пропишани со овој закон

Член 10

Центрите за јавно здравје ја следат епидемиолошката состојба со заразните болести на подрачјето за кое се основани и за состојбата го известуваат Институтот за јавно здравје на Република Македонија и општините и градот Скопје.

Центрите за јавно здравје, на барање на општините и градот Скопје, се должни да им доставуваат информации за состојбите со заразните болести на подрачјето за кои се основани.

2. МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Член 12

Општи мерки кои се спроведуваат за заштита од заразни болести се:

- 1) обезбедување на безбедна вода за пиење и контрола над исправноста на водата и објектите за водоснабдување;
- 2) обезбедување санитарно- хигиенски и други услови, во производството, подготвувањето, чувањето и прометот на храната;
- 3) отстранување на отпадни води и друг тврд и течен отпад на начин кој ќе оневозможи загадување на човековата околина (вода, земјиште, воздух);
- 4) вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција, дератизација, и други хигиенско-технички мерки на населените места и јавните површини;
- 5) обезбедување санитарно – технички и хигиенски услови во јавни објекти: училишни и предучилишни установи, објекти за исхрана, објекти за водоснабдување, други јавни установи, средства за јавен сообраќај, како и јавни места;
- 6) обезбедување хигиенски исправна вода во бањите, рекреативни базени, езера и други рекреативни објекти и природни лекувалишта.
- 7) обезбедување на превентивно- промотивни активности за унапредување на здравјето на населението. Општите мерки од ставот 1 точки 1, 3, 4, 5, 6 и 7 на овој член се должни да ги организираат и следат општините и градот Скопје. Општите мерки од ставот 1 на овој член се спроведуваат во согласност со стандардите и постапките утврдени со закон за секоја дејност одделно.

Во организирањето и следењето на општите мерки општините и градот Скопје можат да соработуваат со Центрите за јавно здравје.

Член 14

Советите на општините и на градот Скопје по претходно мислење на надлежниот центар за јавно здравје за подрачјето за кое е основан донесуваат програми за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на своето подрачје.



3. ЦЕЛИ

Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести се донесува со цел да се спречи ширењето на појавата на заразни болести, да се детектираат и отстранат причинителите за појавата на ширењето на заразните болести и сузбивањето на заразните болести Со Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести, се утврдуваат :

1. Општи мерки
2. Активности
3. Извршителите на активностите
4. Временската рамка на извршување на активностите
5. Изворите на финансиските средства за реализација на активностите во 2016 година

3.1. Општи мерки

Општите мерки за заштита од заразни болести ги програмираат и планираат општините на предлог на Центрите за јавно здравје и се спроведуваат во согласност со стандардите и постапките утврдени со закон за секоја дејност одделно.

3.1.1 Обезбедување на безбедна вода за пиење и контрола над исправноста на водата и објектите за водоснабдување

ЦЕЛ

Одржување на безбедна вода за пиење и контрола над исправноста на водата (физичка, хемиска и бактериолошка анализа) и објектите за водоснабдување на јавни чешми-каптирани извори. Безбедна вода за пиење е вода која не содржи микроорганизми, паразити и нивни развојни форми во број кој претставува опасност по здравје на луѓето, како и отсуство на супстанции во концентрации кои сами или заедно со други претставуваат опасност по здравјето на луѓето. Општина Кисела Вода не располага со пречистителни станици, 100% од вкупното население е приклучено на градски водовод, што значи не постојат други јавни претпријатија со сопствен локален водовод.

На територија на Општина Кисела Вода постојат викенд населби и хотелско – угостителски објекти, но сите тие се приклучени на градската водоводна мрежа. Општината не располага со работни организации со сопствен водоснабдителен објект.

Општината има локации надвор од населени места на кои постојат јавни водоснабдителни чешми, споменични, рекреативни подрачја и тоа:

- Три Круши (Ман. Св.Петка)
- Пеленица (Ман.Св. Руса)

Во Општина Кисела Вода има повеќе каптирани извори – јавни чешми :

- Во мз. Припор има две јавни чешми-каптиран извор во месноста „Бабин Дол“ и Теферич (кај црквата Св.Преображение).
- јавна чешма-каптиран извор кај ЈЗУ -Центар за лечење на зависности - уз. Кисела Вода
- јавна чешма – каптиран бунар-чешма- во дворот на црквата Св.Ѓоргија (у.з. Кисела Вода)
- јавни чешми-каптиран извор-црква Св.Никита (уз Кисела Вода
- јавна чешма-каптиран извор-чешма Св.Петка на кривина спроти МВР– (уз.Црнице).
- јавна чешма-каптиран извор–Горномаалска чешма во село Драчево.
- јавна чешма-каптиран извор – чешма сред село Драчево.
- јавна чешма – каптиран извор – чешма кај ман. Св.Руса (месност Пеленица) село Драчево
- јавна чешма- каптиран извор Трпково чешмиче –позади поранешна ф-ка Стаклара во мз. Стаклара - Каменик



Сите локални јавни водоснабдителни објекти во населените места низ општина Кисела Вода се наоѓаат под градската водоводна мрежа.

Верификација на квалитетот и исправноста на водата за пиење ја следи ЈЗУ. Центар за јавно здравје согласно со Правилникот за безбедност на водата (Сл.Весник на РМ бр.46/ 08 , по налог на Министерство за здравство на РМ согласно Годишната Национална програма за 2018 година

Контакт лице за општина Кисела Вода- Викторија Лазаркова тел.071 382 351

3.1.2. Отстранување на отпадни води и друг тврд и течен отпад на начин кој ќе оневозможи загадување на човековата околина

Цел

Заштита на населението и на животната средина со отстранување на отпадни води и друг тврд и течен отпад, собирање на комуналниот смет од домаќинствата за одржување ,зачувување на здрава животна средина.Општина Кисела Вода во Програмата (Ј) комунални дејности за 2018година ги планира и реализира активностите кои произлегуваат од општите мерки од Законот за заштита на населението од заразни болести:

-Во согласност со Законот за јавна чистота , на територијата на Општина Кисела Вода се поставени мобилни тоалетни кабинички и тоа во повеќе паркови во општината и на места каде ќе се одржуваат разни манифестации.

-Изнајмување, транспорт, монтажа и одржување на санитарните мобилни тоалети во 2018 година, . одговорна е фирма која има склучено договор со Општина Кисела Вода. Финансиски средства се издвојуваат од Буџетот на Општина Кисела Вода - Програма за комунални дејности за 2018 год во Подпрограма (Ј40) -Комуналниот отпад од домаќинствата го собира ЈП-Комунална хигиена на Град Скопје.Во општината има поставено контејнери за селектирање на отпад за пластична амбалажа, стаклена амбалажа, поставени се подземни контејнери за комунален отпад со селектирање на отпад.

Собирањето, транспортирање на комуналниот отпад и други видови на неопасен и инертен отпад , се врши на уредени депонии –Дризла.

На територијата на Општина Кисела Вода има повеќе водни канали:

- мз Подстаница – се наоѓа Црн Канал,
- канал на река Мала Рада,
- мал канал Ацево (на тромеѓа на уз населба Драчево, мз село Драчево) ,
- канал во уз Пржино,
- мал канал во село Драчево (кај гробиштата),
- Усјански канал

Чистењето на каналите се врши еднаш годишно, но и повеќе пати во колку се создаде потреба а надлежна е фирма која има склучено договор со Општина Кисела Вода.

Финансиски средства за чистење на каналите се издвојуваат од буџетот на Општина Кисела Вода во програмата (Ј) комунални дејности на Општина Кисела Вода за 2018 год – подпрограма (Ј80).

На територијата на општината депониите кои се создаваат и преставуваат опасност од појава на заразни болести се чистат во соработка со фирма надлежна за отстранување, транспортирање и депонирање на отпадот до уредени депонии со која општината има склучено договор и човеките и материјални ресурси со кои располага Општина Кисела Вода.

- Одговорно лице за контакт е Оливера Стојанова- тел. 075 /309 930

Финансиски средства се издвојуваат од буџетот на Општина Кисела Вода



3.1.3. Обезбедување на санитарно – технички и хигиенски услови во јавни објекти (предучилишни установи и основни училишта)

Цел

Одржување на хигиенски услови со цел спречување на настанување и ширење на заразни болести.

Следење на здравствената состојба на вработените во Јавните установи со цел исклучување на опасноста од пренесување на заразни болести на најранливата група – децата.

Создавање на здрави поколенија преку континуирано следење на здравствената состојба на децата и учениците и нивна имунизација согласно правилникот за задолжителна имунизација во Р.Македонија.

Задолжителна превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во предучилишните и училишни установи се изведува согласно со законската регулатива од страна на овластена установа за Дезинфекција, Дезинсекција, Дератизација (во натамошниот текст ДДД) .

Во Општина Кисела Вода има две Јавни Детски Градинки :

- 1.ЈДГ " 8 МАРТ"
2. ЈДГ " Весели Цветови"

Јавна Детска Градинка " 8 МАРТ"

Во составот на ЈДГ " 8 МАРТ" на Општина Кисела Вода во град Скопје постојат 6(шест) објекти и 1(еден) објект во други просторни услови во општина Зелениково.

- 8 МАРТ- „Расадник“-уз.Расадник
- „Пржино“-уз.Пржино
- “Суница”-мз.село Драчево
- “Пеперутка I “- населба Драчево
- “Пеперутка II”- населба Драчево
- “Стапалче”-мз.Припор

Во случај на појава на заразни болести установата контактира и пријавува во службата за епидемиологија при ЈЗУ Центар за јавно здравје – СкопјеЗа следење на заразните болести кај децата во установата, одговорно лице е Олгица Стојановска, неговател на група.

Во установата одговорно лице за проверка на потврда за вакциналниот статус е Олгица Стојановска.Здравствените - санитарни прегледи на сите вработени се извршуваат согласно законските прописи во овластена установа за вршење на санитарни прегледи.

Финансиски средства се обезбедени од Буџетот на установата за 2018 година. Задолжителна превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација се врши согласно законската регулатива во текот на годината, а во вонредни околности и повеќе пати. Активноста ја реализира овластена установа за вршење на ДДД согласно со спроведена постапка за јавна набавка.

Финансиски средства се обезбедени од Буџетот на установата за 2018 година.

Контакт лице е Олгица Стојановска тел. 071 / 225-764

Храната за деца во предучилишните установи се обезбедува согласно пропишаните стандарди и нормативи за исхрана на деца од предучилишна возраст. Одговорно лице за следење на хигиенските услови во установата и следење на здравствено- санитарските контроли на вработените кои се во допир со храна е Олгица Стојановска

Здравствената состојба на децата во установата ја следи и врши пријавување на заразни болести Олгица Стојановска.



Јавна Детска Градинка” ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ “

Во составот на ЈДГ “ ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ “ на општина Кисела Вода во Град Скопје постојат 6 клона-објекти:

- “Кокиче” во уз.11 Октомври- згради
- “Синоличка” во уз.11.Октомври- згради
- “Сончоглед” во уз.Кисела Вода
- “Мимоза” во уз.Цветан Димов
- “Перуника” во уз.Црнице
- “Ѓургица”

Во случај на појава на заразни болести установата контактира и пријавува во службата за епидемиологија при ЈЗУ Центар за јавно здравје – Скопје. Одговорно лице за следење на заразните болести во ЈДГ „ Весели Цветови” – на општина Кисела Вода во град Скопје е главната медицинска сестра Марија Димитрова.

Одговорно лице за проверка на вакциналниот статус на децата во ЈДГ „ Весели Цветови” на Општина Кисела Вода во Град Скопје е главната медицинска сестра Марија Димитрова. Контакт тел. 071/368- 631 и 02/2776 – 236 Санитарниот преглед на вработените од градинките се врши во овластена установа за вршење на санитарни прегледи.

Санитарниот преглед за вработените во чајна кујна и во главната кујна се врши два пати годишно во овластена установа за вршење на санитарни прегледи , а во случај на појава на некое заразно заболување и повеќе пати во годината. Финансиски средства за систематските и санитарните прегледи се обезбедени од сметката за наменска дотација на установата.

Превентивната дезинфекција, дезинсекција, дератизација во установата се врши согласно законската регулатива, од страна на овластена установа за вршење на ДДД. Дезинфекција, дезинсекција, дератизација се извршува во објектите на градинката , на возилото на дистрибуција на храна. Контакт лице за ДДД кое врши контрола на тековната дезинфекција и соработува со овластената установа за ДДД е Марија Димитрова- главна медицинска сестра. Финансиски средства се обезбедени од сметката за наменска дотација на установата. Храната за деца во установата се обезбедува преку избрани фирми по пат на тендер, а истата се подготвува во централната кујна и во помошните кујни во објектите.

Одговорно лице за следење на хигиенските услови и за здравствено- санитарските контроли за вработените кои се во допир со храната е Марија Димитрова – главна медицинска сестра во ЈДГ „ Весели Цветови “ на општина Кисела Вода во Град Скопје.

На територија на Општина Кисела Вода **има 8 основни училишта и три подрачни училишта**

ОУ. „ Св.Климент Охридски”

Во училиштето во учебната 2017/2018 година има 443 ученици.

Здравствено –санитарни прегледи на вработените се вршат еднаш годишно, но во случај на појава на заразно заболување и повеќе пати.

Дезинфекцијата, дезинсекција и дератизација ја врши овластена установа за вршење на таа дејност. Контакт лице за ДДД е Јаневска Емилија –Средствата за таа активност се издвојуваат од Буџетот на училиштето за 2017 година. Во училиштето се одвива дневен престој . Храната за учениците за учебната 2017/2018 година пристигнува готова од ЈДГ. “8МАРТ “ – подрачниот клон од градинка „Суница” Просторијата каде се дели топлиот оброк, редовно се врши дезинфекција . Во училишната кујна и просторијата за дневен престој ДДД се извршува согласно законската регулатива.

Финансиски средства се обезбедени од сопствени средства на училиштето.



ОУ,, Рајко Жинзифов"

Во учебната 2017/2018 година во ЦОУ има 660 ученици и во подрачното училиште има 187 ученици. Вкупно се 847 ученици.

Контакт лице за соработка со овластена установа вообичаено е директорот/та или секретарот во училиштето.

Вработените во училиштето секоја година вршат санитарен преглед во овластена установа за вршење на санитарни прегледи.

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација се врши редовно, согласно законските прописи .

Лице за контакт за ДДД е Петровска Николина – секретар во училиштето. Финансиски средства се обезбедуваат преку сметката 903 – блок дотации. Во училиштето се реализира целодневна настава. Топлиот оброк го обезбедува фирма која се грижи и за хигиенско – техничките услови во кујната . Одговорно лице за следење на здравствено – санитарни прегледи на лицата кои се во допир со храната и вршење на ДДД е управителот на фирмата. Финансиски средства за здравствено- санитарните прегледи на вработените во кујната и ДДД ги обезбедува самата фирма.

ОУ. „Партенија Зографски"

Во училиштето во учебната 2017/2018г има 512 ученици.

Здравствено и санитарни прегледи на вработените се вршат согласно законските прописи во овластена установа за вршење на таа дејност. Финансиски средства ги обезбедува училиштето.

- Превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација се врши согласно законската регулатива , а истата ја реализира овластена фирма за вршење на ДДД услуги.

Лице за контакт кое ќе врши контрола на тековната дезинфекција и ќе соработува со овластената фирма за ДДД е Петровски Перица.

Финансиски средства ги обезбедува училиштето.

Во училиштето се одвива целодневна настава. Храната ја обезбедува фирма која се грижи за обезбедување на санитарно – техничките и хигиенските услови во кујната и ги следи здравствено-санитарните прегледи на лицата кои се во допир со храната и обезбедува финансиските средства за вршење на ДДД.

ОУ.,Кузман Јосифовски- Питу"

Во Општинското основно училиште,, Кузман Јосифовски-Питу,, во учебната 2017/2018 година ,во ЦОУ има 517 а во подрачното училиште има 78 ученици и 10 ученици со ПОП . Вкупно се 605 ученици. Превентивната дезинфекција, дератизација и дезинсекција се врши согласно законската регулатива од страна на овластена установа за вршење на ДДД услуги и тоа во Централното училиште и Подрачното училиште.Вработените од училиштето еднаш годишно одат на санитарен преглед воовластена установа за вршење на санитарни прегледи.

Финасиски средства се обезбедени од буџетот на училиштето.

Во училиштето се одвива целодневна настава за учениците. Кујната и опремата се издадени под закуп на фирма кои ја обезбедуваат храната . Фирмата е одговорна за одржување на хигиенски услови во кујната и трпезаријата, за ДДД, за санитарен преглед на вработените во кујната. Фирмата ги обезбедува средствата за санитарните прегледи на своите вработени.



ОУ. „Круме Кепески”

Во учебната 2017/2018год ,Во ЦОУ „Круме Кепески” има 642 а во подрачното училиште има 90 ученици. Вкупно се 938 ученици.

Здравствено - санитарни прегледи на вработените и ситематски прегледи се реализираат согласно законските прописи. За оваа активност се обезбедуваат финансиски средства од буџетската дотација и самофинасирачката дејност на училиштето.

Превентивна дезинфекција , дезинсекција и дератизација во двете училишни згради ја врши овластена установа за вршење на ДДД услуги.

Финансиски средства се обезбедуваат од буџетската сметка на училиштето за 2018 година.

Дезинфекција на ходници, училници, работни простории, дезинсекција, дератизација на подрумски простории во училиштата се извршуваат од страна на овластена установа за вршење на ДДД услуги.

Здравствено - санитарните прегледи на сите вработени се извршуваат согласно со законските регулативи во установи овластени за вршење на таа дејност. Контакт лице за ДДД кое ќе соработува со овластената установа за ДДД е Ташко Плиастовски, , тел. 078 356 122

Во училиштето се реализира целодневна настава, а хигиенските услови ги одржува техничкиот персонал.

Обезбедувањето на храна го врши фирма која има склучено договор со училиштето и која е одговорна за обезбедување хигиенско- технички услови во кујните. Во училишната кујна ДДД се извршува според законските регулатива а по потреба и повеќе пати од страна на овластена установа за вршење на таа дејност. Здравствено-санитарни прегледи на вработените во кујната се вршат според законските прописи.

Контакт лице Билјана Ивановска , тел. 075 421 358

ОУ. „ Кузман Шапкарев”

Во учебната 2017/2018 година во училиштето 692 има ученици.

Здравствено-санитарните прегледи на вработените се редовни и се запазува стандардниот минимум пропишан со Правилникот за здравствени прегледи. Финансиски средства се обезбедуваат од Буџетот на училиштето за 2017година..Превентивна ДДД се врши редовно во согласност со законската регулатива за дезинфекција,дезинсекција,дератизација ја извршува.

Контакт лице е Дејан Апостолски .

Во училиштето се одвива целодневна настава за околу ученици. Топлиот оброк го обезбедува фирма која се грижи санитарно-техничките и хигиенските услови во просториите каде се обезбедува храна. Одговорно лице за следење на здравствено – санитарните прегледи на лицата кои се во допир со храната е нивниот управител, а редовно доставуваат копии до директорот. Финансиските средства за ДДД ги обезбедува фирмата, овластена установа за дезинфекција,дезинсекција ,дератизација.

ОУ “ Кирил Пејчиновиќ

Во учебната 2017/2018 година во училиштето има 938 ученици.

Превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација се врши еднаш до двапати годишно а при појава на заразно заболување и повеќе пати годишно. Дезинфекција дезинсекција, дератизација ја извршува овластена установа за ДДД. Здравствено –хигиенските прегледи на вработените во училиштето се извршуваат согласно со законската регулатива за санитарни прегледи.



Во училиштето се реализира продолжен престој на ученици. Хигиенските услови ги одржува техничкиот персонал од училиштето во училниците. Обезбедување на храна за учениците и грижа за кујната е одговорна фирмата добиена по пат на јавни набавки., Здравствено – хигиенско и санитарни прегледи на лицата кои се во допир со храната ги врши овластена установа за вршење на санитарни прегледи, а финансиски средства ги обезбедува концесионерот. Извршена комплет ДДД на училишната кујна ја врши овластена установа за дезинфекција, дезинсекција, дератизација. Здравствени прегледи за вработените се врши согласно со законската регулатива за санитарни прегледи.

ОУ „ Невена Георгиева - Дуња”

Во училиштето во учебната 2017/2018 година се запишани вкупно 522 ученици.

Во училиштето одговорен за следење на заразни болести е одговорен педагогот на училиштето Калина Спироска, тел. за контакт 078/ 344- 993

Во училиштето секоја година се вршат здравствени прегледи на вработените согласно со законската регулатива. . Финансиски средства се обезбедуваат дел од сопствената сметка, дел од наменска дотација. Во училиштето редовно се врши превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација, согласно со законската регулатива од овластена установа за вршење на ДДД. Средствата се обезбедуваат од наменски дотација во зависност од тоа колку пати се врши превентивата. Лице за контакт Руска Хаџи-Ангелеска, секретар.

Во ОУ."Невена Георгиева -Дуња" има кујна која ја одржува фирма која се грижи за ДДД на просториите каде се дели храна од страна на овластена установа за дезинфекција, дезинсекција, дератизација.

3.1.4. Обезбедување на превентивно – промотивни активности за унапредување на здравјето на населението

Цел

Промоција на здравјето и превенција од заразни болести преку едукација на децата во основните училишта, градинките, на граѓаните во општината Општината во соработка со Ј.З.У. Центар за јавно здравје – Скопје, невладини организации и други институции ќе организираат превентивно – промотивни активности за унапредување на здравјето на населението. Училиштата и градинките во своите програми имаат спроведување на активности за унапредување и превенција на здравјето , заштита од заразни болести, одржување на хигиената и др.

3.1.5. Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација и други хигиенско – технички мерки во населени места и јавни површини (ДДД)

Законот за заштита на населението од заразни болести налага превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во јавни институции, училишни, предучилишни установи, зелени пазари, депонии, и друго.

Дезинфекција – е активност која опфаќа повеќе активности и постапки за уништување , инхибирање на растот и размножувањето на патогените микроорганизми на интактна површина на телото, во секретите и екскретите, на предметите, материјалите и во просторот или одстранување на поголемиот број на микроорганизми. Со дезинфекцијата бројот на штетните микроорганизми се сведува на безопасна вредност по здравјето на човекот. Уништување на микроорганизмите може да биде со : механичко уништување, јонизирачко зрачење, UV зрачење, киселини и бази, алкохол, феноли, детергенти и др. Превентивна дезинфекција се врши пред појава на заболувањето заради негово спречување. Дезинфекција на вода подразбира



отклонување ики уништување на факултативни микроорганизми. Дезинфекцијата на водата може да се постигне со физички методи (превривање, ултравиолетови зраци, ултра звук - методи кои се скапи) хемиски методи од кој најприфатлив е хлорирање на водата, односно со користење на хлор – гас, или употреба на препарати кои ослободуваат во водата извесни количини на активен хлор.

Дезинсекција е активност која опфаќа повеќе активности и постапки за намалување на популацијата на штетни инсекти најмалку до прагот на штетност, за инхибирање на нивниот раст и спречување на нивното натамошно размножување или за комплетно уништување на присутната популација на штетни членконошци (Артхопода) кои пренесуваат заразни болести или паразитираат во човечкото тело, предизвикуваат алергиски реакции, имаат токсично дејство. Со дезинсекцијата се уништуваат штетните видови инсекти кои пренесуваат заразни болести : муви, болви, оси, стршлени, комарци, крлежи, бубашваби.

Дератизација – е активност која опфаќа повеќе активности и збир на постапки за намалување на популацијата на штетните глодачи под прагот на штетност, инхибирање на нивното размножување или потполно уништување на присутната популација на штетни глодачи кои се природни резервоари и пренесувачи на причинители на заразни болести или се амбарски штетници или глодачи во складишта , силоси за жита и простории за храна.

Дератизацијата се врши со поставување на мамци за уништување на глувци, стаорци и други штетни глодари. Мамците –брикети се користат за уништување на штетни глодари, првенствено во системот на канализација, шахти, поред пречистувачи на отпадни води, на слободни површини и др..Гранули- се користат за уништување на штетни глодари , во домаќинствата, фармите, силосите, индустриски објекти и други затворени објекти. Општина Кисела Вода во Програмата (Ј) комунални дејности за 2018 година во своите подпрограми ги планира и реализира активностите кои произлегуваат од општите мерки од Законот за заштита на населението од заразни болести.

Превентивната дератизација, дезинфекција, дезинсекција на територијата на Општина Кисела Вода, се врши два (2) пати годишно (есен и пролет) од страна на овластена институција за извршување на таква дејност.

Одговорно лице за контакт е Цветанка Андреевска тел.070 259 920

3.2. АКТИВНОСТИ

3.2.1. Обезбедување на безбедна вода за пиење и контрола над исправноста на водата и објектите за водоснабдување

Да се земат примероци на вода за пиење за основна физичко- хемиска и бактериолошка анализа од следниве места (каптирани извори – јавни чешми):

-јавна чешма-каптиран извор - чешма во месноста, „Бабин Дол“ во мз .Припор.

-јавна чешма –каптиран извор-чешма кај црквата, „ Свето Преображение” -во месноста Теферич во мз.Припор.

-јавна чешма-каптиран извор чешма во ман. Св.Руса месност Пеленица с.Драчево

- јавна чешма – каптиран извор–чешма во поросторот кај ЈЗУ -Центар за лечење во уз.Кисела Вода -јавна чешма-каптиран извор - чешма сред село Драчево.

-јавна чешма–каптиран извор - чешма Горномаалска во село Драчево.

–јавна чешма- каптиран извор - чешма Св.Петка -(уз.Црнице).

-јавна чешма – каптиран бунар – чешма (во кругот на црква Св.Ѓоргија (уз Кисела Вода)

-јавна чешма-каптиран извор- чешма во црква Св. Никита во уз.Кисела Вода (во кругот на црква Св.Ѓорги)



-јавна чешма – каптиран извор – чешми (3) во кругот на на црква Св.Ѓорги (кај врбите) - уз Кисела Вода

-јавна чешма –каптиран извор – чешма Трпково чешмиче- мз.Стаклара - Каменик
Извршител е Центарот за Јавно здравје – Скопје, според нивната Годишна Програма за 2018година.

-Временска рамка – 2 пати во годината се земаат примероци на водата од каптирани извори (јавни чешми), а во вонредни услови се земаат примероци почесто во текот на годината.

- Поставување на табла со натпис „Водата не е безбедна за пиење” на оние јавни чешми кај кои анализите се негативни за безбедност на водата за пиење.

-Таблите со натпис „Водата не е безбедна за пиење” ги поставува општина Кисела Вода.

-Дезинфекција на водата на јавните чешми- каптиран извор ќе ја извршува и следи фирма со лиценца за вршење на таа дејност и има склучено договор со Општина Кисела Вода.

-Верификација на квалитетот и исправноста на водата за пиење на сите локални јавни водоснабдителни објекти во населените места низ Општина Кисела Вода кои се под градски водовод ја врши ЈП Водовод и Канализација .

3.2.2. Отстранување на отпадни води и друг тврд и течен отпад на начин кој ќе оневозможи загадување на човековата околина

- Собирање , транспортирање и депонирање на комунален отпад на одредени депонии.

- Учество на комуналните редари и комуналните инспектори за следење на состојбата со комуналниот отпад во општината.

- Поставување на табли со натпис „ Забрането оставање на градежен шут и друг комунален отпад”

- Информирање на граѓаните за казнените одредби од законот за јавна чистота за недозволено депонирање на комунален отпад, цврст отпад.

- Чистење на дивите депонии што ги создаваат граѓаните, транспортирање и депонирање на отпадот на одредени депонии.

-Чистење на атмосферска и фекална канализација во соработка со ЈП. Водовод и Канализација
Чистење на канали :

-мз Подстаница –се наоѓа Црн Канал

-канал на река Мала Рада

-мал канал Ацево (на тромеѓа на уз населба Драчево, мз село Драчево)

-канал во уз Пржино

-мал канал во село Драчево(кај гробиштата)

-Усјански канал

-Изнајмување, транспорт, монтажа и одржување на санитарните мобилни тоалети во 2018 година,.

-Поставување на подземни контејнери за комунален и селективен отпад .

1.1.3 Обезбедување на санитарно – технички и хигиенски услови во јавни

1.1.4 објекти (предучилишни установи и основни училишта)

Тековно одржување на хигиенски услови во предучилишните установи и основните училишта со цел спречување на настанување и ширење на заразни болести:

-редовно дезинфицирање на подните површини и работните маси во предучилишните установи и на училишните клупи со средства за дезинфекција одобрени од Бирото за лекови и Министерство за здравство на Р. Македонија

-редовно дезинфицирање на санитарните чворови и секојдневно обезбедување на тоалетите со сапуни во предучилишните установи и училиштата,

-приборот со кои се чистат подните површини да бидат обележани за каде се употребуваат (тоалети, училници, ходници, кујни),



- да има поставено простирка со дезинфекционо средство пред влезот на санитарните тоалети,
- во училиштата и градинките да има табеларен преглед на распоред на лицата одговорни за одржување на хигиената (време, место, лицето кое врши контрола)
- техничкиот персонал одговорен за одржување на хигиената да имаат работни одела по ХТЗ стандарди
- задолжителна превентивна дератизација во предучилишните установи и основни училишта во согласност со законската регулатива за ДДД.-назначување на контакт лице за соработка со Центарот за јавно здравје – Скопје.
- назначување на контакт лице за ДДД кое ќе врши контрола на тековната дезинфекција, дезинсекција, дератизација и ќе соработува со овластената установа за ДДД.
- доставување на Годишен извештај на предучилишните установи и училиштата со копија од потврда за извршената активност., кој ќе биде доставен до Комисијата за следење на состојбата со појава на заразни болести номинирана од Општина Кисела Вода и одговорна за реализација на Програмата. Годишниот извештај ќе содржи информации за следење на здравствената состојба, односно појава на заразно заболување.-Извештај за извршена ДДД и кој ја врши ДДД.-Извештај од санитарните прегледи на вработените во предучилишните установи и училиштата.
- Извештај за извршена ДДД во просториите на кујните на училиштата каде се одвива целодневна настава и дневен престој.
- Извештај од санитарниот преглед на вработените во детските градинки и основните училишта , на вработените кои имаат допир со храната.

3.2.4 Обезбедување на превентивно – промотивни активности за унапредување на здравјето на населението

Изготвување на Програми со содржини за унапредување на здравјето на населението на локално ниво, основни училишта и градинки.

Едукативни трибини за исхраната и превентивно – промотивни активности за унапредување на здравјето на населението. Едукација за превенција од заразни болести кои ги предизвикуваат крлежи, комарци, глувци и др. штетници.

3.2.5. Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација и други хигиенско – технички мерки во населени места и јавни површини (ДДД)

Општина Кисела Вода во Програмата (Ј) комунални дејности за 2018год во своите подпрограми ги планира и реализира активностите кои произлегуваат од општите мерки од Законот за заштита на населението од заразни болести:

- Спроведување на превентивната дератизација, дезинфекција, дезинсекција во јавните објекти на Општина Кисела Вода –комплекс бараки.
- Спроведување на превентивната дератизација, дезинфекција, дезинсекција во јавните објекти на Општина Кисела Вода –објектите на месните и урбани заедници.
- Дератизацијата се врши два (2) пати годишно (есен и пролет) на објекти на Општина Кисела Вода - комплекс баракисо изложувања на родантицидна маса (гранули) на определени места.
- Спроведување на системска дератизација на канализациониот систем,во Општина Кисела Вода, односно третирани се шахти со поставување на мамци на 3863 шахти, која е спроведена од овластена установа за таа дејност.

Одговорно лице - Цветанка Андреевска 070 259 920

-Дезинфекција на водата на јавните чешми – каптиран извор во општина Кисела Вода (поставување на дозери за хлорирање на водата, во оние јавни чешми – каптиран извор каде што постојат услови)



-Доставување на годишен извештај од предучилишните установи и училишта за извршената дезинфекција, дезинсекција, дератизација со копија од потврда за извршената активност, до Комисијата за следење на состојбата од појава на заразни болести, номинирана од локалната самоуправа одговорна за реализација на Програмата за спроведување на општите мерки за заштита од заразни болести.

3.3. Извори на финансиските средства за реализација на активностите од Програмата во 2018 година

3.3.1. Финансиски средства за реализација на активностите за 2018 година на ЈДГ во Општина Кисела Вода

- ЈДГ „Весели Цветови“ и ЈДГ “ 8 МАРТ” за активностите за превентивна дератизација, дезинфекција, дезинсекција, за здравствено–санитарните прегледи на вработените издвојуваат средства од сопствениот Буџет.

3.3.2 Финансиски средства за реализација на активностите за 2018 година на основните училишта

- Основните училишта во општина Кисела Вода за активностите за превентивна дератизација, дезинфекција, дезинсекција, за здравствено –санитарните прегледи на вработените издвојуваат средства од сопствениот Буџет.

3.3.3 Финансиски средства за реализација на активностите на Општина Кисела Вода

Активностите во Програма Општина Кисела Вода ќе ги реализира со средствата од Буџетот за 2018 година во Програмата (Ј) комунални дејности на Општина Кисела Вода за 2018 година во своите подпрограми :

Финансиските средства за изнајмување и одржување на јавни тоалети согласно со Законот за јавна чистота се од Програма (Ј) комунални дејности- Подпрограма (Ј40) во подставката 426990 (други оперативни расходи за изнајмување и одржување на јавни тоалети).

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација на комплекс бараки, објектите на месните и урбаните заедници, шахти на канализациониот систем – финансиските средства се издвојуваат од Програма (Ј) комунални дејности- Подпрограма (Ј 80) други комунални услуги во подставката 424230.

Дезинфекција на водата за пиење на јавните чешми – каптиран извор на Св.Петка, Св. Ѓорѓи, Св.Никита, Болницата за лечење на зависности- финансиски средства се издвојуваат од Програма (Ј) комунални дејности за 2017 година од Подпрограма (Ј00) подставка 424390 одржување на фонтани и каптирани извори.

Чистење на канали, депонии и друг отпад, финансиските средства се издвојуваат од Програма (Ј) комунални дејности за 2018 год. од Подпрограма (Ј 80) за 2018 год. други комунални услуги во подставката 426990 .

Чистење на канали (Усјански канал, канал во мз. Подстаница, Црн канал , канал во Пржино и др. канали – финансиски средства се од Подпрограма (Ј 80) други комунални услуги во подставката 426990.

Овие активности од Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести ќе се реализираат во соработка со Секторот за комунални дејности со финансиски средства согласно со Програмата на (Ј) комунални дејности на Општина Кисела Вода за 2018 год. во нивните Подпрограми и соработка со секторите во Општина Кисела Вода со нивна логистичка подршка.

Мониторинг над спроведувањето на Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести ќе врши Комисијата за заштита од заразни болести, номинирана од Општина Кисела Вода , во соработка со претставник од ЈЗУ. Центар за Јавно здравје – Скопје кој е номиниран за надворешен член на Комисијата.



Динамиката на реализирање на активностите ќе зависи од приливот на средствата во Буџетот на Општина Кисела Вода за 2018 година.

Акционен план за спроведување на активности од Програмата за спроведување на општи мерки за заштита од заразни болести на територија на Општина Кисела Вода за 2018 година

1. Обезбедување на безбедна вода за пиење и контрола над исправноста на водата и објектите за водоснабдување					
Активност	Мерки	Временска рамка	Одговорни институции	Индикатори	Финансиски средства
-Процена на здравствено-еколошкиот ризик во врска со квалитетот на водите за пиење од јавните чешми-каптирани извори и објектите за водоснабдување -Мапирање на јавни чешми- каптирани извори	-Информирање на населението за безбедноста и квалитетот на водата за пиење од јавните чешми-каптирани извори(Веб страна на општина Кисела Вода) - поставување на табли со натпис „ Водата не е безбедна за пиење”	Тековно во годината	Општина Кисела Вода	Број на поставени табли со натпис „ Водата не е безбедна за пиење”	Буџет на Општина Кисела Вода
-земање мостри на вода за пиење од јавните чешми-каптирани извори за физичка, бактериолошка и хемиска анализа за исправност на водата за пиење дезинфекција на водата од јавните чешми- каптирани извори	Мониторинг на квалитетот на водите за хемиска, физичка и бактериолошка анализа) на јавни чешми (каптирани извори) Склучен договор помеѓу општина Кисела Вода и фирма која е лиценцирана за дезинфекција и безбедност на водата и ќе биде задолжена за безбедноста и квалитетот на водата од јавните чешми- каптирани извори Воспоставување на услови за дезинфекција на водата од јавните чешми - каптирани извори (постоење на технички услови- UV лампи, дозер пумпи за хлорирање	2 пати годишно(во вонредни услови- обилни дождови, поплави исл. повеќе пати годишно Повеќе пати во годината	ЈЗУ Центар за јавно здравје- Скопје фирма која е лиценцирана за дезинфекција и безбедност на водата и ќе биде задолжена за безбедноста и квалитетот на водата од јавните чешми-каптирани извори	-Број на позитивни резултати од земените мостри на вода за пиење од јавните чешми каптирани извори за нивната хемиска, физичка и бактериолошка анализа -Број на позитивни резултати од земените мостри на вода за пиење од јавните чешми каптирани извори за нивната хемиска, физичка и бактериолошка анализа -број на јавни чешми-каптирани извори на кои се врши дезинфекција на водата	ЈЗУ Центар за јавно здравје- од Националната Годишна програма за јавно здТравје за 2018година Буџет на Општина Кисела Вода



2. Отстранување на отпадни води и друг тврд и течен отпад на начин кој ќе оневозможи загадување на човековата околина

Активност
Мерки
Временска рамка
Одговорни институции
Индикатори
Финансиски средства

<p>-Заштита на населението и на животната средина со отстранување на отпадни води и друг тврд и течен отпад -Склучен договор со фирма надлежна за чистење на канали, депонии и друг отпад</p>	<p>-Реконструкција и изградба на канализационен систем на атмосферска фекална канализација во месните и урбани заедници - чистење на канали, депонии што ги создаваат граѓаните</p>	<p>Тековно во годината</p>	<p>Општина Кисела Вода -фирма надлежна за чистење на канали, депонии и друг отпад</p>	<p>-Број на поднесени барања на граѓани за регулирање на фекален и атмосферски канализационен систем во општина Кисела Вода -Број на активности за чистење на канали, депонии</p>	<p>Буџет на Општина Кисела Вода</p>
<p>Заштита на населението од заразни болести и на животната средина со отстранување на комунален отпад</p>	<p>Собирање на комуналниот смет од домаќинствата, транспортирање, депонирање до одредени депонии, - депонија Дризла</p>	<p>Тековно во годината</p>	<p>-Општина Кисела Вода -Јавно Комунално Претпријатие- Комунална хигиена на Град Скопје</p>	<p>-број на доставени канти за комунален отпад на домаќинствата во месните и урбаните заедници - број на поставени контејнери за селективен комунален отпад -број на поставени подземни контејнери</p>	<p>Јавно Комунално Претпријатие – Комунална хигиена на Град Скопје</p>
<p>Заштита на населението и животната средина со отстранување на електронски отпад и кабаст отпад</p>	<p>Собирање на електронски и кабаст отпад од домаќинствата, транспортирање, депонирање до одредени депонии или фирми кои собираат електронски отпад</p>	<p>Тековно во годината</p>	<p>-Општина Кисела Вода -Јавно Комунално Претпријатие- Комунална хигиена на Град Скопје</p>	<p>-Број на активности за собирање на електронски и кабаст отпад - количина на собран електронски - количина на собран кабаст отпад</p>	<p>Јавно Комунално Претпријатие – Комунална хигиена на Град Скопје Фирми кои собираат електронски отпад</p>



Санитарни прегледи на лица вработени во кујните на предучилишните установи и основни училишта	Санитарни прегледи на лица вработени во кујните на предучилишните установи и основни училишта во ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје		Законска регулатива Фирми кои ги одржуваат кујните во предучилишните установи и основни училишта	-Број на извршени санитарни прегледи на лица вработени во кујните на предучилишните установи и основни училишта -Број на позитивни резултати од санитарните прегледи на вработени лица во кујните на предучилишните установи и основни училишта	Буџет на Фирми кои ги одржуваат кујните во предучилишните установи и основни училишта
---	---	--	---	--	---

4.Обезбедување на превентивно- промотивни активности за унапредување на здравјето на населението

Активност	Мерки	Временска рамка	Одговорни институции	Индикатори	Финансиски средства
Здравствена едукација на деца и ученици во предучилишните установи и основни училишта за унапредување на здравјето	Изготвување на Програми со содржини за унапредување на здравјето на децата на предучилишните установи и основни училишта Одржување на едукативни трибини Одржување на едукативни работилници	Тековно во годината	Предучилишните установи Основни училишта ЈЗУ Центар за јавно здравје Општина Кисела Вода Невладини организации	Број на одржани едукативни трибини Број на одржани работилници	Буџет на предучилишните установи Буџет на основни училишта Национална Годишна Програма за јавно здравје
Здравствена едукација на населението за заштита од заразни болести во урбаните и месните заедници во Општина Кисела Вода	Одржување на едукативни трибини за унапредување на здравјето Одржување на работилници за унапредување на здравјето	Тековно во годината	Општина Кисела Вода ЈЗУ Центар за јавно здравје-Скопје Невладини организации	Број на одржани едукативни трибини Број на едукативни работилници	Без финансиски средства Национална Годишна Програма за јавно здравје



5. Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација (ДДД) и други хигиенско-технички мерки на населени места и јавни површини					
Активност	Мерки	Временска рамка	Одговорни институции	Индикатори	Финансиски средства
Спечување на појава на заразни болести со превентивна ДДД во предучилишни установи и основни училишта	Превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во објектите на предучилишните установи и основни училишта	Тековно во годината според законската регулатива	Предучилишни установи, Основни училишта, Организации лиценцирани за вршење на дезинфекција, дератизација, дезинсекција	-Склучен договор на предучилишни установи и основни училишта со организации лиценцирани за вршење на дезинфекција, дератизација и дезинсекција -Број на извршени активности за ДДД во предучилишни установи и основни училишта - Број на извршени активности на ДДД според дадени претставки во предучилишни установи и О.У. - Достава на копија на потврда за извршена дератизација до Комисијата	Буџет на предучилишни установи Буџет на основни училишта
Спечување на појава на заразни болести со превентивна ДДД на населението во урбаните и месни заедници во Општина Кисела Вода	Превентивна дезинфекција, дезинсекција во административните објекти на Општина Кисела Вода- комплекс бараки и објекти на месните и урбани заедници Системска дератизација на шахти на канализациониот систем во Општина Кисела Вода	2 пати во годината (есенска и пролетна) според законската регулатива	Општина Кисела Вода ЈЗУ Центар за јавно здравје- Скопје	Склучен договор со ЈЗУ Центар за јавно здравје – Скопје -Број на извршени активности за ДДД -Број на претставки од граѓани за дополнителна ДДД -Број на шахти на канализациониот систем во кој е извршена дератизација -Доставена копија на потврда за извршена дератизација до Комисија	Буџет на Општина Кисела Вода

Напомена:

Финансиски средства за реализирање на активности од Акциониот План за спроведување на општи мерки за заштита од заразни болести на територијата на Општина Кисела Вода за 2018 година . ќе се реализираат од Буџетот на Општина Кисела Вода од средствата од Програма (Ј) Комунални дејности на Општина Кисела Вода за 2018 година од нејзините Подпрограми:



- Подпрограма (Ј00) подставка 424390- одржување на фонтани и каптирани извори-јавни чешми
- Подпрограма (Ј80) подставка 424230- дезинфекција , дезинсекција и дератизација
- Подпрограма (Ј80) подставка 426990- чистење на канали и чистење на депонии и друг отпад-
- Подпрограма (Ј40) подставка 426990- средства за изнајмување и одржување на јавни тоалети согласно Законот за јавна чистота

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 09-4722/4
31 мај 2018 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Дарио Шимиќ с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување Заклучок за усвојување на Квартални извештаи К1,К2 и К3 за првиот квартал од 2018 година – К1-квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година; К2-квартален извештај за достасани ненамирен обврски на Општина Кисела Вода -К3-квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталните извештаи К1,К2 и К3 за првиот квартал од 2018 година – К1-квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година; К2-квартален извештај за достасани ненамирен обврски на Општина Кисела Вода; -К3-квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините, донесен на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 31 мај 2018 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-5748/3
29.06.2018 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Филип Темелковски с.р.



Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија„бр.5/02), член 104 став 3 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје„ бр.8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода„ бр.13/06), а во врска со член 32 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија„ бр.61/04, 96/04 и 67/07) расправајќи по Кварталните извештаи К1,К2 и К3 за првиот квартал од 2018 година – К1-квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година; К2-квартален извештај за достасани ненамирен обврски на Општина Кисела Вода; -К3-квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините, Советот на Општина Кисела Вода на Десеттата пленарна седница одржана на 31 мај 2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Квартални извештаи К1,К2 и К3 за првиот квартал од 2018 година – К1-квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година;
-К2-квартален извештај за достасани ненамирен обврски на Општина Кисела Вода; -К3-квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

1. Се усвојуваат Кварталните извештаи К1,К2 и К3 за првиот квартал од 2018 година – К1-квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година; -К2-квартален извештај за достасани ненамирен обврски на Општина Кисела Вода; -К3-квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините.

2. Заклучокот да се достави до Градоначалникот на Општина Кисела Вода и Секторот за финансиски прашања.

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 09-4722/5
31 мај 2018 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Дарио Шимиќ с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување Програма за измена на Програмата (Р) заштита на животната средина и природа на Општина Кисела Вода за 2018 година, Подпрограма (Р10) Заштита на животната средина и природа

1. Се објавува Програмата за измена на Програмата (Р) заштита на животната средина и природа на Општина Кисела Вода за 2018 година, Подпрограма (Р10) Заштита на животната средина и природа, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 31 мај 2018 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-5748/4
29.06.2018 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Филип Темелковски с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Советот на Општина Кисела Вода на Десеттата пленарна седница одржана на 31 мај 2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА НА ПРОГРАМАТА

(Р) заштита на животната средина
и природа на Општина Кисела Вода за 2018 година,
Подпрограма (Р10) Заштита на животната средина и природа

Член 1

Во Програмата (Р) Заштита на животната средина и природа на Општина Кисела Вода за 2018 година, Подпрограма (Р10) Заштита на животната средина и природа се прави измена:

Во * Образложение на Подпрограмата (Р10) 426990 наместо:

- Подготовка на Катастар за животна средина кој ќе содржи податоци за деловните субјекти кои се наоѓаат на територија на Општина Кисела Вода кои ја загадуваат или можат да ја загадат животната средина (име и адреса на оператор, краток опис на техничкиот процес, податоци за загадувачките материји кои се создаваат во текот на технолошкиот процес, издадени дозволи и превземени мерки за намалување на загадувањето). Податоците ќе се објавуваат на страната на Општина Кисела вода и ќе се ажурираат на месечно ниво со цел информирање на граѓаните за уделот и влијанието на деловните субјекти на територија на Општина Кисела вода во загадувањето на животната средина. Овие податоци понатаму ќе се доставуваат до Министерството за животна средина и просторно планирање, а заради ажурирање на постојната база на податоци во Катастар за животната средина.(Амандман 1.....120.000,00 ден)

- Изработка на Катастар за зелени површини на територија на општината и негово редовно ажурирање. Овие податоци треба да овозможат увид во промената на зелените површини на територија на Општина Кисела вода, кои би настанале со реализација на веќе донесените плански решенија, односно одобрување на идните плански решенија. (Амандман 2.....120.000,00 ден)



Предлог:*** Образложение на Подпрограмата (P10) 426990**

- Подготовка на Катастар за животна средина кој ќе содржи податоци за деловните субјекти кои се наоѓаат на територија на Општина Кисела Вода кои ја загадуваат или можат да ја загадат животната средина (име и адреса на оператор, краток опис на техничкиот процес, податоци за загадувачките материи кои се создаваат во текот на технолошкиот процес, издадени дозволи и превземени мерки за намалување на загадувањето). Податоците ќе се објавуваат на страната на Општина Кисела вода и ќе се ажурираат на месечно ниво со цел информирање на граѓаните за уделот и влијанието на деловните субјекти на територија на Општина Кисела вода во загадувањето на животната средина. Овие податоци понатаму ќе се доставуваат до Министерството за животна средина и просторно планирање, а заради ажурирање на постојната база на податоци во Катастар за животната средина.(240.000,00 ден.)

Член 2

Програмата за измена на Програмата (P) заштита на животната средина и природа на Општина Кисела Вода за 2018 година, Подпрограма (P10) Заштита на животната средина и природа, влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 09-4722/6
31 мај 2018 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Дарио Шимиќ с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување Правилник за утврдување на постапката
и условите за издавање на согласност за прекопи

1. Се објавува Правилникот за утврдување на постапката и условите за издавање на согласност за прекопи, донесен на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 31 мај 2018 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-5748/5
29.06.2018 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Филип Темелковски с.р.



Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 05/2002) и член 62 од Законот за Јавни патишта („Службен весник на РМ., бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16) Советот на Општина Кисела Вода на Десеттата пленарна седница одржана на 31 мај 2018 година, донесе

П РА В И Л Н И К

за утврдување на постапката и условите за издавање
на согласност за прекопи

Член 1

Со овој Правилник се регулира постапката за издавање согласност за поставување, реконструкција и поправка на инсталации во трупот на патот и патниот појас на улиците и тротоарите во надлежност на Општина Кисела Вода- Скопје, како и утврдување на висината на надоместокот за обезбедување финансиски средства за одржување и заштита на општинските патишта.

Член 2

Секторот за урбанизам при Општина Кисела Вода – Скопје при издавање на одобрение за градење, го задолжува инвеститорот/барателот пред отпочнување на постапка за добивање приклучоци на објект на водоводна, канализациона, електрична, телефонска и друг вид инсталација, за кои е потребна било каква интервенција за изведување на прекопи на улица или тротоар, да побара и добие согласност од Општина Кисела Вода-Скопје за вршење на прекопи.

Член 3

По завршување на градежните работи- поставување, реконструкција и поправка на инсталации во трупот на патот и патниот појасна улиците и тротоарите во надлежност на Општина Кисела Вода-Скопје, инвеститорот/барателот е должен јавната површина каде се изведувани градежните работи да ја врати во првобитна состојба и тоа:

- Улиците на кои се врши прекопот, прво се испитува можноста да се избегне прекопувањето на улицата или тротоарот со тоа што приклучокот би се извел со подземно бушење до местото потребно за приклучок, а доколку тоа технички не е возможно се одобрува прекоп со тоа што улицата се санира на начин што се враќа во првобитна состојба минимум по 2 метра од лева и десна страна на прекопот по цела ширина на улицата.
- На тротоари се одобрува прекоп со тоа што тротоарот се враќа во првобитна состојба по цела ширина, а во должина од 2 метра лево и десно од прекопот.



Член 4

- Надоместот за поставување , реконструкција на инсталации во трупот на патот и патниот појас на улиците и тротоарите во надлежност на Општина Кисела Вода – Скопје изнесува 9% со вклучен ДДВ од вредноста на градежни работи согласно одлуката за утврдување на нормирана цена за градежно земјани работи за изведба на прекопи за подземни инсталации.

Член 5

- Постапката за добивање на согласност за вршење на прекопи на улици од надлежност на Општина Кисела Вода- Скопје е следна:
 - Поднесување на барање од страна на инвеститор/барател, кое ќе содржи скица/цртеж(во кој ќе бидат опфатени сите подземни и надземни инсталациииза кои доколку дојде до нивно оштетување ќе ја сноси целата материјална одговорност, детална пресметка за градежни работи,сообраќаен проект за времен режим на сообраќајот, точна адреса, вид и должина на прекоп, времетраење на планирани градежни активности односно потребен период за санација што ќе биде до 10 дена
 - Разгледување на поднесеното барање и изработка на пресметка врз основа на одлуката за утврдување на нормирана цена за градежно земјани работи за изведба на прекопи за подземни инсталации
 - Известување на инвеститорот/барателот за висината на пресметката врз основа на која ќе мора да достави банкарска гаранција во износ од 150% од пресметаната вредност потребна за санација
 - Доставување на банкарска гаранција во корист на Општина Кисела Вода – Скопје од страна на инвеститорот/барателот, потпишување на Договор за регулирање на меѓусебни права и обврски помеѓу Општина Кисела Вода-Скопје и инвеститорот/барателот
 - Издавање на согласност од страна на Општина Кисела Вода-Скопје

За сите работи кои не се регулирани со овој Правилник, соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот за општа управна постапка

Член 6

Постапката за издавање согласност за вршење на прекопи на улици од належност на Општина Кисела Вода-Скопје и контрола на нивната реализација, ќе ја врши Секторот за комунални работи, инфраструктура,сообраќај и зéаштита на животна средина на Општина Кисела Вода-Скопје

Член 7

Овој Правилник стапува на сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 09-4722/7
31 мај 2018 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Дарио Шимиќ с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување Одлука за утврдување на нормирана цена за градежно земјани работи за изведба на прекопи за подземни инсталации

1. Се објавува Одлуката за утврдување на нормирана цена за градежно земјани работи за изведба на прекопи за подземни инсталации, донесена на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на 31 мај 2018 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кисела Вода“.

Број 08-/6
29.06. 2018 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Кисела Вода
Филип Темелковски с.р.



Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 05/2002) и член,62 од Законот за Јавни патишта („Службен весник на РМ,, бр.84/08, 52/09,114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16) Советот на Општина Кисела Вода на Десеттата пленарна седница, одржана на 31 мај 2018 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на нормирана цена за градежно земјани работи
за изведба на прекопи за подземни инсталации

Член 1

Се утврдува цена како надоместок за изведба на прекопи за подземни инсталации во износ од 259,11 денари на 1 метар должен со вклучен ДДВ.
Цената од 259,11 денари на 1 метар должен од овој член претставува износ од 9% од износот на цената на чинење на градежно земјаните работи, изразени во член 2, процент што е вообичаен и прифатен како стандард.

Член 2

Цена за градежно земјаните работи за изведба на прекоп со димензии: должина 1,0 метар, ширина 0,5 метри, длабочина 1,0 метар изнесува 2879,00/м

Член 3

Цената утврдена со одредбите на оваа Одлука се применува во Договорите кои Инвеститорите задолжително ги потпишуваат со Општина Кисела Вода, пред отпочнување на градежно земјаните работи за изведба на прекопи за подземни инсталации

Член 4

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кисела Вода,,.

Број 09-4722/8
31 мај 2018 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Кисела Вода
Дарио Шимиќ с.р.



СОДРЖИНА:

1.Решение за давање согласност за измени и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на ЈДГ „Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје;

2.Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Кисела Вода во 2018 година, со Акционен План за спроведување на активности од Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Кисела Вода во 2018 година;

3.Заклучок за усвојување на Квартални извештаи К1,К2 и К3 за првиот квартал од 2018 година – К1-квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година; К2-квартален извештај за достасани ненамирен обврски на Општина Кисела Вода -К3-квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините;

4.Програма за измена на Програмата (Р) заштита на животната средина и природа на Општина Кисела Вода за 2018 година, Подпрограма (Р10) Заштита на животната средина и природа;

5.Правилник за утврдување на постапката и условите за издавање на согласност за прекопи;

6.Одлука за утврдување на нормирана цена за градежно земјани работи за изведба на прекопи за подземни инсталации;



